



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 23 ноември 1977
Скопје
Број 40 Год. XXXIII

Претплатата за 1977 година изнесува 380 динари. Овој број чини 22 дин. Жиро сметка 40100-601-128

542.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 1, 2 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ на седницата одржана на 15. XI. 1977 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Изречената казна се прости на:

1. Кадри Џетан Мирзо, од Дебар
2. Киро Јован Величков, од Кочани

II

Неиздржаниот дел од казната се прости на:

1. Димче Петко Стојановски, од Скопје
2. Трајан Цане Анчевски, од с. Драчево
3. Симон Јордан Марковски, од с. Могила

III

Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 година на:

1. Методија Киро Арсовски, од Драчево
2. Блаже Борис Стојановски, од с. Саса
3. Балказа Риза Демирова, од Кочани
4. Мемет Зулфи Зендели, од Гостивар

IV

Изречената казна затвор од 6 месеци му се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Сали Шукри Сакипов, од Скопје

V

Неиздржаниот дел од казната им се заменува со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Абдула-Абдуладија Рамазан Амитовски, од Битола
2. Љубиша Вучко Крашовиќ, од Куманово
3. Ружди Ештереф Садики, од с. Љуботен

VI

Изречената казна затвор во траење од 2 месеци им се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Нада Ѓорѓи Петровиќ, од с. Пепелиште
2. Арслан Суљо Љумановски, од Охрид
3. Земо Аљо Мулиќ, од с. Лажани

VII

Изречената казна затвор во траење од 1 месец ѝ се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудената во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Кристина Стефан Шопоска, од с. Мороишта

VIII

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци им се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело:

1. Драган Миле Стефановски, од Охрид
2. Ангеле Миле Јосифовски, од Охрид

IX

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци му се заменува со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Симон Тане Велокленовски, од с. Јабланица.

X

Неиздржаниот дел од казната му се намали за 6 месеци на:

1. Павле Васил Бабунски, од с. Сопиште
2. Марјан Ѓорѓи Возбокилос, од Скопје
3. Раде Веле Велевски, од с. Мургашево
4. Ламбе Санде Балковски, од Скопје

XI

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци му се заменува со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Илија Димитрија Недановски, од Битола

XII

Неиздржаниот дел од казната затвор му се заменува со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Хамди Хаса Хасаи, од Урошевац

XIII

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 06-614
15 ноември 1977 година
Скопје

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

543.

Врз основа на член 5 од Законот за условите и начинот на користење на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 18/76) и член 11 од Договорот за формирање на средства на солидарноста на народите и народностите на Југославија и републиките и автономните покраини за отстранување на последиците од елементарни непогоди („Службен лист на СФРЈ“ бр. 44/74), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА ЗА УКАЖУВАЊЕ ПОМОШ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ТОЛМИН

1. Од средствата на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди на општината Толмин во СР Словенија ѝ се даваат 5.271.800 динари за отстранување на последиците од земјотресот кој настанал во 1976 година.

2. Средствата на солидарноста од претходната точка се даваат без обврска на враќање, а ќе се користат за изградба на училиштето „Гоце Делчев“ во с. Брегин, општина Толмин, СР Словенија согласно протоколот од одржаниот состанок во с. Брегин меѓу претставниците на СР Македонија и СР Словенија на ден 29. VI. 1976 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2328/1
9 ноември 1977 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

544.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Се разрешува од должност виши советник во Извршниот совет Перо Менковски, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2122/1
28 септември 1977 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

545.

Врз основа на член 19 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

I. Се разрешува од должноста индивидуален рабОВОДЕН орган на Македонската филхармонија Серафим Муратовски, поради истечување на мандатот.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-1975/1
15 септември 1977 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

546.

Врз основа на член 19 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

I. За индивидуален рабОВОДЕН орган на Македонската филхармонија се именува Киро Давидовски, вонреден професор на Високата музичка школа во Скопје.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-1976/1
15 септември 1977 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

547.

Врз основа на член 31 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 15/73), Извршниот совет на Собранието на СРМ, донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА СТРУЧНАТА КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ ОЦЕНКА ПО ЧЛЕН 30 И ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ПО ЧЛ. 46 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

I. За претседател, членови и заменици членови на Стручната комисија за давање оценка по член 30 и за давање мислење по член 46 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, се именуваат:

а) за претседател:

инж. Владо Косевски, помошник републички секретар за урбанизам, станбени и комунални прашања;

б) за членови:

1. инж. Јован Цветковски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство, заменик инж. Методи Боев, советник во Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство;

2. м-р Иван Димитровски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија, заменик Боро Равњански, советник на републичкиот секретар за индустрија и трговија;

3. инж. Илија Илиевски, самостоен советник во Републичкиот секретаријат за народна одбрана, заменик Божо Ристовски, виш инспектор во Републичкиот секретаријат за народна одбрана;

4. Борис Чаушевски, дипл. сообраќаен инженер во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, заменик Добривој Тушев, дипл. град. инж. во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи;

5. д-р Костадин Грековски, главен републички санитарен инспектор, заменик д-р Данаил Симовски, советник на републичкиот секретар за здравство и социјална политика;

6. м-р Љубомир Тодоровски, советник на републичкиот секретар за сообраќај и врски, заменик Петар Стојковски, градежен инженер во Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски;

7. Перо Кеќкаровски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за култура, заменик Зоран Тодоровски, стручен соработник во Републичкиот секретаријат за култура;

8. Александар Груевски, потпретседател на Комитетот за туризам и угостителство, заменик Јово Векиќ, советник во Комитетот за туризам и угостителство.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2067/1
28 септември 1977 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

548.

Врз основа на член 7 од Законот за филмот („Службен весник на СРМ“ бр. 44/75), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА РО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ „ВАРДАР-ФИЛМ“ ВО СКОПЈЕ

I. За членови на Работничкиот совет на РО за производство на филмови „Вардар-филм“ — Скопје, се именуваат:

1. Христо Андонов — Пољански, редовен професор на Филозофско-историскиот факултет — Скопје;

2. Цветан Станоевски, новинар во НИП „Нова Македонија“ — Скопје;

3. Трајче Черепналковски, член на Секретаријатот на Претседателството на Републиката конференција на Сојузот на социјалистичката младини на Македонија.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2065/1
26 септември 1977 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

549.

Врз основа на член 67 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70, 20/71, 35/71 и 34/72), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН СЛУХ ВО СКОПЈЕ

I. За членови на Конкурсната комисија за изготвување на предлог за избор на директор на Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух во Скопје се именуваат:

1. Никола Шалваринов, претседател на Општествено-политичкиот собор на Собранието на општината „Гази Баба“ — Скопје;

2. Стеван Зорба, директор на Заводот за унапредување на предучилишното воспитување и основното образование на град Скопје;

3. Горѓи Каранфилски, дефектолог во Центарот за слух, говор и глас — Скопје.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2063/1
28 септември 1977 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

550.

Врз основа на член 14 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанување на функцијата член на Советот на Институтот за национална историја, поради истек на мандатот на Перо Коробар.

II. За член на Советот на Институтот за национална историја во Скопје, се именува

Љубомир Трајков, директор на Гимназијата „Кочо Рацин“ во Титов Велес (историчар).

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2068/1
28 септември 1977 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

551.

Врз основа на член 14 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ЗАВОДОТ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО НА СР МАКЕДОНИЈА

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Собирот на работните луѓе на Заводот за водостопанство на СР Македонија поради истек на мандатот на:

Ангел Атанасов и
Анастас Демировски.

II. За членови на Собирот на работните луѓе на Заводот за водостопанство на СРМ се именуваат:

1. Соколовски, дипл. инж. Василие, потпретседател на Собранието на општината Прилеп;

2. Ангеловски, инж. Ангел, вонреден професор на Градежниот факултет во Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2066/1

28 септември 1977 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

552.

Врз основа на член 16 став 1 и член 46 став 1 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ РУДАРСКИ ИНСПЕКТОР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА

1. Јован Симонов, главен републички рударски инспектор во Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија, повторно се именува на истата функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2284/1

24 октомври 1977 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

553.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се именува за советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Стојан Стојановски, шеф на Правната служба на Сложаната организација на здружениот труд „Жито-Македонија“ — Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2285/1

24 октомври 1977 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

554.

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за основање Завод за геодетски и фотограметриски работи („Службен весник на СРМ“ бр. 9/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ЗАВОДОТ ЗА ГЕОДЕТСКИ И ФОТОГРАМЕТРИСКИ РАБОТИ

1. За членови на Работничкиот совет на Заводот за геодетски и фотограметриски работи се именуваат:

1. Роза Русо, потсекретар во Републичкиот секретаријат за финансии и

2. Владимир Косевски, помошник на републичкиот секретар за урбанизам, станбени и комунални прашања.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2286/1

24 октомври 1977 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

555.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на точката í) на ставот 2 на член 4 од Методологијата за аналитичка процена на работните места на Заедницата за осигурување имоти и лица „Македонија“ од Скопје, деловна единица — филијала во Охрид, донесена на собирот на работните луѓе на 15 април 1977 година и на табеларниот преглед како составен дел на оваа методологија, во делот во кој се утврдени мерилата по основот вложен труд и резултати од трудот, по одржаната јавна расправа на 21 септември 1977 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА точката í) на ставот 2 на член 4 од Методологијата за аналитичка процена на работните места на Заедницата за осигурување имоти и лица „Македонија“ од Скопје, деловна единица — филијала во Охрид, донесена на собирот на работните луѓе на 15 април 1977 година и на табеларниот преглед како составен дел на оваа методологија, во делот во кој се утврдени мерилата по основот вложен труд и резултатите од трудот.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Заедницата за осигурување имоти и лица „Македонија“ од Скопје, деловна единица — филијала во Охрид на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. По повод на поднесена претставка Уставниот суд на Македонија со решението У. бр. 56/77 од 29 јуни 1977 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорената одредба на методологијата за аналитичка процена на работните места и на табеларниот преглед означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се по-

стави прашањето за нејзината согласност со начелото на наградување според вложениот труд содржано во членот 22 од Уставот на СР Македонија како и со ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73), поради тоа што вложениот труд и резултатите од трудот на работниците со методологијата се утврдени како посебен основ за распределба на средствата за лични доходи и по овој основ посебно се утврдени мерила.

4. Во текот на претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека во оспорената методологија за аналитичка процена на работните места постои разработен систем на утврдени основи и мерила за мерење на претпоставениот придонес на работниците. Така, во членот 3 се утврдени основите, а во членот 4 мерилата за секој основ одделно кој пак основ од своја страна е расчленет на степени и за секој степен е утврдено посебно мерило. Меѓутоа, под точка ѓ) на ставот 2 на член 4 од оспорената методологија како посебен основ за утврдување на вредноста на работите и работните задачи е предвиден основ — вложен труд и резултатите од работата, а како елементи на овој основ се: остварените заштеди во работата, ефикасноста во користењето на работното време, навременото извршување на работите и работните задачи, креативноста и рационализацијата. И овој утврден основ, како и другите определени основи е степенуван и тоа: I степен со 20 бода — просечни резултати; II степен со 40 бода — добри резултати; III степен со 60 бода — многу добри резултати; IV степен со 80 бода — одлични резултати; и V степен со 100 бода — пофални резултати.

Испитувајќи ја понаатам оспорената методологија во смислата дали таа предвидува начин на утврдување на резултатите од вложениот труд, Судот утврди дека во оваа методологија не е разработен системот за вреднување на реализираниот труд на работниците, туку всушност претставува одредено повторување на други дадени основи.

Составен дел на оспорената методологија е и табеларниот преглед со одредени показатели и определен број на бодови за секое работно место — аналитичка процена на работните места по елементи од методологијата за филијалата Охрид. Според овој табеларен преглед, покрај другите основи, предвидениот основ — вложен труд и резултати од трудот се вреднувани на тој начин што за работното место директор на филијалата по овој основ се утврдени фиксно 100 бодови (V степен — пофални резултати); за работното место чистач во филијалата во Охрид и во експозитурата во Кичево се утврдени 40 бода (II степен — добри резултати); а за чистачите во експозитурите во Ресен, Дебар и Струга не се утврдени мерила за определениот основ, туку личниот доход е определен паушално т.е. само бројот на бодовите со кои се вреднува ова работно место. За сите други работни места по овој основ се определени фиксно по 60 бода (III степен — многу добри резултати).

Во согласност со начелото за распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и со ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, на секој работник со порастот на продуктивноста на неговиот и вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Исто така и според ставот 1 на член 123 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/76) личниот доход на работни-

кот се утврдува според резултатите од неговиот труд и според неговиот личен придонес што со својот тековен труд и со управувањето и стопанисувањето со општествените средства, како и со свој и општествен минат труд, го дал за зголемувањето на доходот на основната организација, во согласност со начелото на распределбата според трудот и сразмерно со порастот на производноста на својот труд и на трудот на работниците во другите основни организации со кои ги здружил трудот и средствата, а и на вкупниот општествен труд.

Со оглед на тоа што личниот доход на работникот се утврдува според резултатите од неговиот труд и според неговиот личен придонес што го дал за зголемувањето на доходот на работната организација, Судот смета дека вложениот труд и резултатите од трудот можат да се утврдуваат и да се оценуваат по извршувањето на планираните работи односно работни задачи. Дали работникот ќе постигне просечни, надпросечни или подпросечни резултати не е можно однапред да се утврди, туку само по извршувањето на работите и работните задачи. Затоа бројот на бодовите кои се добиваат за степенот на извршувањето на работите и работните задачи не може да се предвидуваат во стартниот основ на личниот доход на работникот како што е предвидено во табеларниот преглед. „Вложениот труд и резултатите од трудот“, така како што се утврдени во оспорената методологија и табеларниот преглед, всушност можат да претставуваат елемент на претпоставен придонес со оглед на значението на работата односно работната задача, но не можат да бидат основ и мерило за наградување во врска со остварените резултати во работата. Фактично на овој начин еден ист основ „вложен труд и резултатите од вложениот труд“ се вреднува два пати што по мислењето на овој Суд не е во согласност со уставното начело за наградувањето според вложениот труд и резултатите од трудот. Со оглед на тоа што со оспорената методологија за аналитичката процена на работните места и со табеларниот преглед „вложениот труд и резултатите од трудот“ се утврдени како основ за распределба на средствата за лични доходи на работниците и влегуваат во стартната основа на личниот доход на работникот и тоа во непроменлив износ што работникот го добива секој месец во годината како аконтација на личниот доход, Судот утврди дека точката ѓ) на ставот 2 на член 4 од оспорената методологија и табеларниот преглед не се во согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија, со ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците на здружениот труд, како и со ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У.бр. 56/77

21 септември 1977 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

556.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на Правилникот за распределба на личните доходи на Работната организација рудници за олово и цинк „Злетово-Саса“ во Пробиштип донесен од работничкиот совет на 14 јули 1971 година, како и уставноста и законитоста на Табеларниот преглед со стартните основи на Самоуправната спогодба за систематизација на работните места со стартни основи на Основната организација на здружениот труд „Саса“ во Македонска Каменица, во состав на Работната организација рудници за олово

и цинк „Злетово-Саса“ во Пробиштип, усвоена од работниците на собираите од 16 и 17 јуни 1975 година, а посебно за работното место „сменски компресорист“ предвидено под реден број 344 од табеларниот преглед, по јавната расправа одржана на 21 септември 1977 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за распределба на личните доходи на Работната организација рудници за олово и цинк „Злетово-Саса“ во Пробиштип, донесен од работничкиот совет на 14 јули 1971 година.

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување уставноста и законитоста на Табеларниот преглед со стартни основи на Самоуправната спогодба за систематизација на работните места со стартни основи на Основната организација на здружениот труд „Саса“ во Македонска Каменица, во состав на Работната организација рудници за олово и цинк „Злетово-Саса“ во Пробиштип, усвоен од работниците на собираите од 16 и 17 јуни 1975 година, а посебно за работното место „сменски компресорист“ предвидено под реден број 344 од табеларниот преглед.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, во Работната организација рудници за олово и цинк „Злетово-Саса“ во Пробиштип и во Основната организација на здружениот труд „Саса“ во Македонска Каменица, на начинот определен за објавување на општите акти.

4. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка со решение У. бр. 66/77 од 8 јули 1977 година поведе постапка за оценување законитоста на правилникот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со членовите 4 и 76 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) како и за оценување уставноста и законитоста на табеларниот преглед со стартните основи од спогодбата исто така означена во точката 1 од оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со членот 23 од Уставот на СР Македонија, со ставот 3 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд како и со ставот 1 на член 127 од Законот на здружениот труд, а за работното место „сменски компресорист“ предвидено под реден број 344 од табелата, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со ставот 1 на членот 10 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и со ставот 1 на членот 168 од Законот за здружениот труд.

5. Во претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека Правилникот за распределба на личниот доход во рудниците за олово и цинк „Злетово-Саса“ во Пробиштип е донесен од работничкиот совет на 14 јули 1971 година и дека со него се утврдени основи и мерила за учеството на работниците во распределбата на личниот доход. Исто така Судот утврди дека основите и мерилата за распределба на личниот доход се утврдени врз основа на критериумите кои се вградени во правилникот, а се изготвени како резултат на посебна анализа на работните места во рудниците „Злетово-Саса“ во Пробиштип.

Според членот 76 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, работниците во основните организации на здружениот труд се должни своите меѓусебни односи да ги уредат во согласност со одредбите од овој закон до крајот на 1973 година.

Со оглед на тоа што работниците во основната организација на здружениот труд не ги усогласиле своите меѓусебни односи, односно Правилникот за

распределба на личниот доход во Рудници за олово и цинк „Злетово-Саса“ во Пробиштип е донесен од работничкиот совет, а не е усвоен од работниците, Судот оцени дека е во спротивност со членовите 4 и 76 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

6. Судот исто така утврди дека со Самоуправната спогодба за систематизација на работните места со стартни основи, работниците во Основната организација на здружениот труд „Саса“ во Македонска Каменица ги утврдиле работните места, бројот на работници, делокругот на работите на работното место, условите кои работникот мора да ги исполнува за прием и распоредување за секое работно место, како и дека за секое работно место се утврдени стартните основи (бодовите) со кое истото учествува во распределба на средствата за личен доход. Судот потоа утврди дека во табеларниот преглед е определена стручната подготовка, односно потребната квалификација за работните места, работното искуство и бројот на работниците за секое работно место утврдено во систематизацијата. Под реден број 344 од прегледот е утврдено работното место „сменски компресорист“ за кое се предвидува стручна подготовка на висококвалификуван работник со работно искуство од 7 години.

Со Правилникот за стручната подготовка и другите услови за вршење работи во работни организации кои имаат електроенергетски, котларски и други енергетски постројки и садови под притисок („Службен лист на СФРЈ“ бр. 47/64), се определува стручната подготовка и другите услови кои треба да ги исполнуваат лицата во работните организации кои имаат електроенергетски, котларски и други енергетски постројки, како и садови под притисок, а ги вршат работите поврзани за работата на тие постројки односно садови. Со овој правилник е одредена и стручната подготовка и другите услови кои треба да ги исполнуваат лицата што вршат работи поврзани со работата на работното место „машинист на компресорска станица“. Според членот 12 од правилникот, работите на „машинист на компресорска станица“ може да ги врши работник со стручна подготовка на квалификуван машинбравар, бравар, металостругар, автомеханичар или автоелектромеханичар, кој по практична работа од три години во производство или на поправки на компресори или нивни уреди, односно со ракување под надзор со компресорски станици, од кои најмалку шест месеци на ракување со компресорски станици, ќе положи соодветен стручен испит.

Согласно ставот 1 на членот 10 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, својство на работник во здружениот труд се стекнува под услови утврдени во основната организација на здружениот труд и под услови утврдени со закон, општествен договор или самоуправна спогодба, а според ставот 1 на член 168 од Законот за здружениот труд работен однос може да заснива секој оној што ги исполнува условите што работниците во основната организација ќе ги утврдат според потребите на процесот на трудот, условите на трудот, работите и работните задачи во таа организација во согласност со самоуправниот општ акт и со законот.

Според мислењето на Судот правилникот предвидува минимум услови по однос на стручната подготовка, односно квалификација кои треба да ги исполнуваат лицата што вршат одредени работи, односно со него се пропишуваат услови кои гарантираат сигурност и безбедност во работењето, а самоуправно право е на работниците да ги менуваат тие услови во смисла на нивно поопштување со цел да се постигне поголем квалитет во работењето. Со оглед на изнесеното Судот утврди дека табеларниот преглед на самоуправната спогодба со стартните основи, а посебно за работното место „сменски компресорист“ предвидено под реден број 344 од табелата не е во спротивност со ставот 1 на

членот 10 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и ставот 1 на членот 168 од Законот за здружениот труд. Меѓутоа, Судот смета дека спротивно му е на уставното начело за распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија, ако на работникот кој нема соодветна стручна подготовка, односно квалификација, личниот доход му се намалува по сите основи. Според мислењето на Судот, на уставното начело за распределба според трудот не би му било спротивно намалувањето на стартниот основ на личниот доход на работник кој ја нема соодветната стручна подготовка но само доколку тоа намалување се врши по основот на стручна подготовка, а не по сите основи.

7. Разгледувајќи ја самоуправната спогодба Судот во претходната постапка утврди дека во нејзиниот табеларен преглед за секое работно место се определени бодови во глобален износ, односно дека не содржи основи и мерила за вреднување на трудот, а стартните основи се определени според критериумите што се утврдени во Правилникот за распределба на личниот доход во рудниците за олово и цинк „Злетово-Саса“ во Пробиштип. Меѓутоа на јавната расправа Судот утврди дека стартните основи за секое работно место од табеларниот преглед не се определени во глобален износ, односно се определени врз основа критериумите, основите и мерилата од правилникот за распределба на личните доходи кои се изготвени врз основа на посебна анализа на работните места во рудниците „Злетово-Саса“ во Пробиштип извршена во 1970 година и оцени дека не е во спротивност со членот 23 од Уставот на СР Македонија, со ставот 3 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд како и ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд.

Врз основа изнесеното Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

У. бр. 66/77
21 септември 1977 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

557.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на ставот 2 на член 2 од Одлуката за заштита на јавниот ред и мир на подрачјето на општината Струга, донесена на 28 јули 1975 година, по јавната расправа одржана на 21 септември 1977 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА ставот 2 на член 2 од Одлуката за заштита на јавниот ред и мир на подрачјето на општината Струга, донесена на 28 јули 1975 година („Службен гласник на општината Струга“ бр. 5/75).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Собранието на општината Струга на начин предвиден за објавување на прописите и општите акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод на поднесена претставка поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на ставот 2 на член 2 од одлуката означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со ставот 4 на член 7 од Законот за прекршоците против јавниот ред и мир („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72).

Во претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека во ставот 2 на член 2 од оспорената одлука е определено дека се забранува употребата на јавни звучници, разгласни станици, засилувачи и микрофони, освен за јавни соопштенија, пренесување на говори и други јавни настани и настани организирани од државните органи и органите на општествено-политичките организации.

Според ставот 1 на член 7 од Законот за прекршоците против јавниот ред и мир е предвидено каришувачот на мирот на други со пеење, користење на музички инструменти, радио и телевизиски приемници и други уреди (магнетофони, цубокси и сл.) освен на вообичаени веселби како и со механички извори на врева (мотор и сл.) да се казни со парична казна до 3.000 динари. Во ставот 4 на овој член од законот е определено дека општината со пропис ќе утврди во кои случаи и под какви услови се смета дека е нарушен мирот од ставот 1 на овој член. Според тоа со оваа одредба општината е овластена со свој пропис само поблиску да ги одреди случаите и условите кога ќе се смета дека е нарушен јавниот ред и мир во смислата на ставот 1 на член 7 од законот. Користејќи го ова овластување Собранието на општината ја донело оспорената одлука, меѓутоа во ставот 2 на член 2 предвидело забрана да се употребуваат јавни звучници, разгласни станици и слично, освен за јавни соопштенија, пренесување на говори и други јавни настани и настани организирани од државните органи и органите на општествено-политичките организации.

Од изложеното произлегува дека Собранието на општината Струга ги пречекорило овластувањата од ставот 4 на член 7 од Законот за прекршоците против јавниот ред и мир, бидејќи во ставот 2 на член 2 од оспорената одлука, таа предвидела генерална забрана да се употребуваат јавни звучници, разгласни станици и микрофони, без оглед на тоа дали се нарушува мирот на други. Судот смета дека општината може да одреди прекршок и да пропише санкција како што сторил во ставот 2 на член 2 од оспорената одлука но не општо, туку таа требала да ги утврди случаите и условите кога прекршувањето на таа забрана претставува прекршок од областа на јавниот ред и мир, односно кога со употребата на споменатите технички средства се нарушува мирот на другите.

Со оглед на изнесеното Судот реши како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 37/77
21 септември 1977 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

558.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на Правилникот за распределба на личните доходи на работниците, донесен на 17 јули 1972 година од работничкиот совет на Основната организација на здружен труд Шумско стопанство „Малешево“ во Берово во состав на Здружената дрвна индустрија и шумарство „Треска“ во Скопје, на седницата одржана на 6 октомври 1977 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за распределба на личните доходи на работниците, донесен од работничкиот совет на Основната организација на здружен труд Шумско стопанство „Малешево“ во Берово во состав на Здружената дрвна индустрија и шумарство „Треска“ во Скопје на седницата одржана на 17 јули 1972 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружен труд Шумско стопанство „Малешево“ во Берово на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Штип му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог за оценување законитоста на правилникот означен во точка 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот овој правилник бил незаконит затоа што е донесен од работничкиот совет на основната организација на здружен труд, а не непосредно

но од самите работници со склучување на самоуправни спогодба и што до сега не бил усогласен со одредбите на сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

4. Во одговорот на наводите изнесени во предлогот Основната организација на здружениот труд Шумско стопанство „Малешево“ во Берово не оспорува дека означениот правилник не бил сообразен со одредбите од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд. Како причина за тоа во одговорот се наведува немањето на стручен кадар во основната организација на здружениот труд. Со оглед на тоа што оспорениот правилник не бил сообразен со одредбите од означениот сојузен закон тој, според наводите во одговорот, последните неколку години воопшто не се применувал, иако не бил укинат со ниедна одлука. Распределбата се вршела по пат на донесување на одлуки од страна на работничкиот совет односно од собирот на работниците.

5. Разгледувајќи го оспорениот правилник и испитувајќи ги предлогот и одговорот на наводите изнесени во предлогот Судот на седницата утврди дека правилникот е донесен од работничкиот совет на Основната организација на здружениот труд Шумско стопанство „Малешево“ во Берово во состав на Здружениата дрвна индустрија и шумарство „Треска“ во Скопје.

Според членот 4 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) работниците во основната организација на здружениот труд ги утврдуваат со самоуправни спогодба што се склучува во писмена форма основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи. Со членот 5 од овој закон е предвидено дека самоуправната спогодба се смета за склучена кога две третини од вкупниот број на работниците во основната организација ќе дадат писмена изјава со која ги прифаќаат правата и обврските утврдени со предлогот на самоуправната спогодба. Според членот 76 од истиот закон работниците во организациите на здружениот труд беа должни своите меѓусебни односи во здружениот труд да ги уредат во согласност со одредбите на овој закон до крајот на 1973 година. Со ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/76) е предвидена обврска работниците во основната организација да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи. Според членот 462 од овој закон работниците во основната организација со лично изјаснување одлучуваат за неутуѓивите права со референдум, на собири на работници, со потпишување односно со давање на посебни изјави во писмена форма и со други облици на лично изјаснување утврдени во законот, со

статутот или со самоуправната спогодба, додека со членот 463 од истиот закон е предвидено работниците во основната организација со референдум да одлучуваат, меѓу другото, и за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците.

Судот смета дека од означените законски одредби несомнено произлегува заклучок дека по 1 јануари 1974 година за распределбата на средствата за лични доходи, како за неутуѓиво право на работникот, одлучуваат самите работници преку самоуправни спогодба што ја склучуваат во писмена форма по постапка пропишана со закон. Според тоа од овој датум па натаму работничкиот совет не е веќе со закон овластен орган за одлучување за распределбата на средствата за лични доходи на работниците. Затоа, оние самоуправни општи акти кои до означениот датум, до кога требаше да се сообразат со одредбите на Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, не се сообразија со неговите одредби, тие по тој датум, според мислењето на Судот, се сметаат за незаконити и како такви не би можеле да се применуваат, што ја налага потребата од нивно елиминирање од постојниот правен поредок.

Со оглед на тоа што оспорениот правилник е донесен од работничкиот совет на основната организација, што до 31 декември 1973 година не бил сообразен со одредбите на сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, што и по 1 јануари 1974 година е во важност, бидејќи со ниеден самоуправен општ акт не е ставен вон сила и со тоа елиминиран од постојниот правен поредок и што, поради тоа, дава можност да се применува во практиката, Судот оцени дека тој не е во согласност со членовите 4, 5 и 76 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд како и со членовите 127, 462 и 463 од Законот за здружениот труд.

6. Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, Судот ја донесе на седница без одржување на јавна расправа, затоа што оцени дека за натамошното разјаснување на состојбата на работите по предметот не е неопходно присуство на учесниците во постапката.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 112/77 Го заменува претседателот
6 октомври 1977 година на Уставниот суд на
Скопје Македонија,

Судија
Петар Лештаров, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ОПШТА ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 317.

Врз основа на член 9 став 1 точка 3, а во врска со член 31, 32 и 50 од Законот за самоуправните интересни заедници на образованието и член 27 став 3 од Статутот на Општата заедница на образованието, Собранието на Општата заедница на образованието, на седницата одржана на 17 ноември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1977 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување на стапките на придонесите за насоченото образование за 1977 го-

дина („Службен весник на СРМ“, бр. 8/77), во точката 1, по ставот 1 се додава нов став кој гласи:

„По исклучок, стапката од ставот 1, алинеја 1 од оваа точка, за плаќање на придонесот од доходот на основните организации на здружен труд, нема да се применува за месеците ноември и декември 1977 година“.

2. Оваа одлука да се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 02-1952/1
17 ноември 1977 година
Скопје

Претседател,
проф. Димче Левков, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ГЕВГЕЛИЈА**318.**

Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 7/74), член 60 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 273 и 276 од Статутот на општина Гевгелија, Собранието на општина Гевгелија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 10 јуни 1977 година и Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Гевгелија, на седниците одржани на 27 декември 1976 година и 18 октомври 1977 година, донесоа

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ГЕВГЕЛИЈА ЗА 1977 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите: од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност и од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска

дејност за финансирање на Општинската заедница за општествена заштита на децата — Гевгелија.

Член 2

Стапките на придонесите на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата за 1977 година изнесуваат:

— 0,45% од бруто личниот доход од работен однос;

— 1% од личен доход од земјоделска дејност;

— 1% од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Гевгелија“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година. Оваа одлука ќе се објави и во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-100/1
10 јуни 1977 година
Гевгелија

Претседател
на Собранието на општина
Гевгелија,
Андон Тасев, с. р.

Потпретседател
на Соборот на здружениот труд,
Ангел Пеев, с. р.

Претседател
на Собранието на СИЗ за
општествена заштита на
децата — Гевгелија,
Митко Шарландиев, с. р.

ПРОПИСИ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА**СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО****319.**

Врз основа на член 254 од Статутот на општината Куманово, Собранието на општината Куманово, на заедничка седница на Соборот на здружениот труд, Општествено-политичкиот собор и Соборот на месните заедници, одржана на 3 октомври 1977 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА МЕСТЕН САМОПРИДОНЕС ЗА ИЗГРАДБА НА КОМУНАЛНИ, УЧИЛИШНИ, СПОРТСКИ И ЗДРАВСТВЕНИ ОБЈЕКТИ****Член 1**

Се воведува местен самопридонес за изградба на комунални, училишни, спортски и здравствени објекти за потребите на граѓаните и работните луѓе од град Куманово и населбите Бедиње и Провце.

Обврзници на самопридонесот се граѓаните чие постојано место на живеење е град Куманово и населбите Бедиње и Провце.

Член 2

Со средствата од самопридонесот ќе се градат комунални, училишни, спортски и здравствени објекти според програмата што ќе ја донесе Собранието на општината.

Член 3

Самопридонесот се воведува за 5 години почнувајќи од 1 јануари 1978 година.

Член 4

Самопридонесот се плаќа во пари и изнесува:

1. вработените плаќаат според нето исплатен личен доход, а пензионерите на износот од пензијата по стапка од 2%;

2. обврзниците на данокот од личен доход од земјоделска дејност на катастарскиот приход по стапка од 1%;

3. обврзниците на данокот од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност како основици за пресметување ќе се зема онаа основица која служи за оданочување според Законот за даноците на граѓаните по стапка од 2%;

4. обврзниците кои данокот од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност го плаќаат во годишен паушален износ, основицата за пресметување се утврдува така што утврдениот годишен паушален износ се зголемува петкратно и на тој износ се пресметува самопридонесот по стапка од 2%.

Член 5

За вработените самопридонесот се пресметува и плаќа при секоја исплата на личниот доход.

За пензионерите самопридонесот се пресметува и плаќа при секоја исплата на пензијата.

Пресметувањето и наплатување на самопридонесот на обврзниците од претходните ставови го врши исплатителот на личниот доход односно пензијата.

Член 6

Пресметувањето и наплатата на самопридонесот за обврзниците од член 4 точка 2, 3 и 4 го врши Управата за приходи на Собранието на општината Куманово.

Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, застареноста, присилната наплата и друго на самопридонесот, се применуваат соодветни одредби од Законот за даноците на граѓаните.

Член 7

Пресметаниот и наплатениот самопридонес од членот 5 на оваа одлука се уплатува при Службата за општествено книговодство филијала Куманово на сметка 40900-842-015-794 — Местен самопридонес од работниците вработени во општествениот сектор и пензионерите.

Пресметаниот и наплатениот самопридонес од член 6 од оваа одлука се уплатува на сметка 846/16 — Збирна преодна сметка на приходите од граѓаните и граѓанско-правните лица при СОК — филијала Куманово.

Член 8

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Секретаријатот за финансии на Собранието на општина Куманово.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година и ќе се објави во „Службен гласник на општина Куманово“ и „Службен весник на СРМ“.

Бр. 07-7355/1

3 октомври 1977 година на Собранието на општина Куманово

Претседател

Методи Петровски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ НА ГРАД СКОПЈЕ

320.

Врз основа на член 12-а од Статутот на Фондот за заеднички резерви на град Скопје и Законот за формирање и употреба на средствата на фондските за заеднички резерви („Службен весник на СРМ“, бр. 32/70 и 47/73), Собранието на Фондот за заеднички резерви на град Скопје, на седницата одржана на 31 март 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА ФОНДОТ ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Стапката за издвојување на средства од доходот на основните организации на здружен труд во средствата на Фондот за заеднички резерви на град Скопје изнесува 4%.

Службени објави

О Б Ј А В А

ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО СЕМЕ

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство, во смисла на член 26 од Законот за семе („Службен весник на СРМ“, бр. 18/73), објавува дека од Регистарот на производителите на семе се бришат следните организации на здружениот труд:

— Центарот за унапредување на земјоделството — Битола, рег. бр. 21 — решение број 10-УП/Г°-183 од 8. X. 1974 година;

— Земјоделската задруга „Ран Производ“ — Куманово, во рег. бр. 14, решение бр. 10-УП/Г°-137 од 31. VII. 1974 година.

О Б Ј А В А

ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ДОРАБОТУВАЧИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО СЕМЕ

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство, во смисла на член 26 од Законот за семе („Службен весник на СРМ“, бр. 18/73), објавува дека од Регистарот на доработувачи на семе се бришат следните организации на здружениот труд:

— Центарот за унапредување на земјоделството — Битола, рег. бр. 21, решение бр. 10-УП/Г°-183 од 8. X. 1974 година;

— Земјоделската задруга „Ран производ“ — Куманово, рег. бр. 14, решение број 10-УП/Г°-137 од 31. III. 1974 година.

О Б Ј А В А

ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство, во смисла на член 20 став 2 од Законот за саден материјал („Службен весник на СРМ“, бр. 10/73), објавува дека од Регистарот на производители на саден материјал се брише Земјоделско-индустриската трговска организација „Прогрес“ — Горче Петров — Скопје — рег. бр. 13 и решение бр. УП/Г°-182 од 17. XII. 1975 година.

Објасен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје заведен е спор за неосновано збогатување по правната работа на тужителот Интересна заедница за основно образование — Тетово, застапувана од Јавниот правобранител на Општина — Тетово, против тужениот Поповски Љубомир од Скопје, со постојано место на живеење во Скопје на ул. „896“ бр. 39 а сега со непознато место на живеење. Вредност на спорот 67.493,50 динари.

Се поканува тужениот Поповски Љубомир, да се јави во рок од 30 дена во судот или да ја достави сегашната адреса на живеење. Во спротивно ќе му биде одреден привремен старател, во смисла на чл. 84 од ЗПП, кој ќе ги застапува интересите на тужениот по предметниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1775/75 од 20. X. 1977 година. (92)

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Елица Рамо Вилич од село Ново Село — Струмичко поднесе до овој суд тужба за развод на брак против Рамо Вилич, а сега со непознато место на живеење.

Бидејќи адресата и местожителството на тужениот не се познати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во спротивно судот по службена должност ќе му го одреди за застапник, Бутнејски Трајче, судски приправник во Окружниот суд во Штип, и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот стопански суд Штип, П. бр. 335/76. (95)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

Пред Општинскиот суд во Гевгелија е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Ангеле Стојанов од село Петрово — Гевгелиско, а против тужената Стојанова, родена Михаилова Злата од Гевгелија — со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Стојанова Злата во рок од 30 дена по објавување на огласот да се јави лично во Судот или да ја соопшти адресата. Во спротивно ќе ѝ се определи привремен старател.

Од Општинскиот суд во Гевгелија, П. бр. 722/77. (94)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за надомест на штета по тужбата на тужителот ШИК „Јелак“ од Тетово, против тужениот Ебили Фејми Хисни од село Бозовце. Вредност на спорот 400 нови динари.

Бидејќи тужениот се наоѓа на привремена работа во странство, со непозната адреса, се повикува да се јави во судот или да ја достави својата точна адреса во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно ќе му биде одреден старател, во смисла на член 77 од ЗПП, кој ќе ги застапува неговите интереси до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 687/77. (93)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 36 од 7. XII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 30 го запиша во судскиот регистар основањето на земјоделската задруга под назив: Земјоделска задруга „Никола Карев“, со седиште во село Велуса, Струмичко.

Предмет на работење:

— организирање и унапредување на сопственото земјоделско и сточарско производство, како и развивање на кооперативни односи со индивидуалните земјоделски производители;

— набавка и продажба на репроматеријали и земјоделски машини и орудија за потребите на задругата, задругарите и индивидуалните земјоделски производители — кооперанти;

— откуп и промет на сите видови земјоделски производи, жива стока и сточарски производи од членовите на кооперантите;

— преработка и доработка на земјоделски сточарски производи;

— изработка, откуп и пласман на домашни ракотворби;

— штедно-кредитно работење со членовите на задругата и кооперантите, вршење внатрешен транспорт на свои производи, транспорт до потрошувачите како и транспорт на производите на членовите и на кооперантите, вршење на сите услуги

и давање на стручна помош во врска со организацијата и унапредувањето на земјоделското и сточарското производство.

Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и неограничена одговорност.

Васе Пеев — в.д. директор со потполни и неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува задругата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Основачкото собрание на индивидуалните земјоделски производители — с. Вељуса, Струмичко, бр. 02 од 18. XI. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 36/76. (148)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 233 од 2. IX. 1976 година, на регистарска влошка бр. 12 го запиша во судскиот регистар следното: Место досегашниот в.д. директор на — Струмица Чорев Славчо, за директор е именувано Индустија за градежни материјали „Еленица“ ван Шарламанов Михаил, кој со потполни и неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува работната организација.

Истовремено за втор потписник е назначен досегашниот в.д. директор на работната организација Чорев Славчо, чии потписи ќе важат поединечно.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на Индустијата за градежни материјали „Еленица“ — Струмица, бр. 02-1058/1 од 25. VIII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 233/76. (149)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 212 од 13. VII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 259 го запиша во судскиот регистар следното: Предметот на работење на ООЗТ „Лозаровинарство“ се менува и проширува, така што ќе гласи:

— лозарство: со производство на винско и асталско грозје;

— ратарство со производство на ратарски култури: пшеница, јачмен, пченка и др.;

— производство на градинарски култури: пипер, патлици, домати, зелка, грав и др.;

— откуп и преработка на грозје, вино, комова ракија, шливово ракија и вински оцет;

— производство на алкохолни и безалкохолни пијалаци;

— флаширање на алкохолни и безалкохолни пијалаци;

— услужна механичка работилница за оправка и услуги;

— продажба на земјоделски производи.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Лозаровинарство“ во состав на ЗИК „Радовишко Поле“ — Радовиш, бр. 02-1464 од 5. VII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 212/76. (144)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 213, 214 и 215 од 13. VII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 259 ги запиша во судскиот регистар следните деловни единици на ЗИК „Радовишко Поле“ — Радовиш, ООЗТ „Кооперација со промет“ — Радовиш:

1. Деловна единица „Угостителство“, со седиште во Радовиш.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалаци;

— точење на сите видови алкохолни пијалаци,

— продажба на сите видови жестоки пијалаци со скара, кафе и готови јадења.

Раководител: Аврамов Никола.

2. Деловна единица „Млекара“, со седиште во Радовиш.

Предмет на работење:

— откуп на овчо и кравјо млеко,
— преработка на овчо и кравјо млеко во сирење, урда, кашкавал, кисело млеко, јогурт и други млечни производи.

Раководител: Божинов Милчо.

3. Деловна единица „Месара“, со седиште во Радовиш.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови месо, риби и кокошки;

— продажба на сувомесни производи.

Раководител: Бехлимов Коце.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 213, 214 и 215/76. (145)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 362 од 22. XII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 220 го запиша во судскиот регистар следното: Место досегашниот в.д. директор на Водостопанското претпријатие „Брегалница“ од Кочани Ефтимов Димитар, за директор е именуван Ајтовски Глигор Павле, кој со полни и неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува организацијата на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ „Брегалница“ — Кочани, бр. 02-РС-3-9-2 од 9. XII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 362/76. (141)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 363 од 22. XII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 220 го запиша во судскиот регистар следното: Место досегашниот в.д. директор на ООЗТ Изградба, одржување и експлоатација на основни објекти и мрежа — Кочани на Водостопанското претпријатие „Брегалница“ — Кочани, Трајков Душко, е именуван за директор Арсов Трајко, односно в.д. директор, кој со полни и неограничени овластувања ќе ја потпишува основната организација на здружен труд.

Истовремено се запиша и втор потписник — лицето Штериевски Димитар, кој ќе ги потпишува финансиските документи пред банката и трети лица.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ — изградба, одржување и експлоатација на основни објекти и мрежа при Водостопанското претпријатие „Брегалница“ — Кочани, бр. 02-РС-5-6-3 од 18. XI. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 363/76. (142)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 364 од 22. XII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 220 го запиша во судскиот регистар следното: Раководителот на сметководниот сектор Штериевски Димитар е овластен потписник на Водостопанското претпријатие „Брегалница“ Кочани, ООЗТ — Експлоатација и одржување на детална каналска мрежа — Кочани, кој ќе ги потпишува финансиските и материјалните документи пред банката и пред трети лица.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ — експлоатација и одржување на детална каналска мрежа на Водостопанското претпријатие „Брегалница“ — Кочани, бр. 02-РС-7-4-1 од 10. XII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 364/76. (143)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 341 од 9. XII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 135 го запиша во судскиот регистар основањето на Деловната единица — Магацин бр. 1, со седиште во Скопје, ул. „Пазар Еутел I“ на РО ЗИК „Црвена звезда“ — Штип.

Предмет на работење:

— примање, чување и издавање на сите видови стока, материјали и опрема што се предмет на работење на деловната единица претставништво „Скопје“ — Скопје, на земјоделски производи и нивни преработки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, сточна храна, месо и месни производи, овошје и зеленчук, млеко и млечни производи, хемиски средства за заштита на растенијата, јајца, живина и преработки од јајца и др.

Раководител на продавницата е Спасеновски Панта.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Централниот работнички совет на ЗИК „Црвена звезда“ — Штип, бр. 3071 од 10. XI. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 341/76. (163)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 162 од 8. VI. 1976 година, на регистарска влошка бр. 220 го запиша во судскиот регистар следното: Досегашниот директор на РО Водостопанско претпријатие „Брегалница“ — Кочани Стојан Трендов се брише од регистарот. За в.д. директор е именуван Димитар Ефтимов, со потполни и неограничени овластувања ја застапува и потпишува работната организација.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на РО Водостопанско претпријатие „Брегалница“ — Кочани, бр. 02-РС-3-4-2 од 2. VI. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 162/76. (134)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 271 од 29. IX. 1976 година, на регистарска влошка бр. 221 го запиша во судскиот регистар следното: Претставништвото со седиште во Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бб во состав на РО ЗИК „Брегалница“ — Винаца ја променува фирмата во стовариште.

Истовремено се запиша и промената на раководителот, така што лицето Михајловски Никола, раководител, ќе склучува договори за купување и продавање на стоки.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на комбинатот, бр. 02-1401/5 од 20. IX. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 271/76. (136)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 228 од 17. VIII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 221-00-18 го запиша во судскиот регистар основањето на деловна единица под назив: РО Земјоделско-индустрискиот комбинат „Брегалница“ — Винаца, Угостителско-туристички објект — мотел „Парк“, со седиште во Винаца, ул. „Маршал Тито“ бб.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалаци — крчмење;

— готвење на сите видови јадења и сл.

Раководител Лазар Ивановски.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на комбинатот бр. 02-886 од 12. V. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 228/76. (31)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 229 од 1. IX. 1976 година, на регистарска влошка бр. 187 го запиша во судскиот регистар следното: Горѓи Јанев е овластен за потписник на Радио Струмица — Струмица и ќе ги потпишува сите финансиски документи и др.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работната заедница на Радио-Струмица бр. 02-48/1 од 30. VIII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 229/76. (41)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 161 од 7. VI. 1976 година, на регистарска влошка бр. 268 го запиша во судскиот регистар следното: Досегашниот потписник на Медицинскиот центар, со седиште во Штип, Љупчо Ефремов се избриша од регистарот, а за потписници на центарот остануваат Тодор Блаже Гајдарциски — директор со неограничени овластувања во врска со застапувањето и потпишувањето на ОЗТ и Пантелија Таки Димитровски — исто со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на Медицинскиот центар — Штип, бр. 01-12/3-3 од 28. V. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 161/76. (48)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 21 од 29. I. 1976 година, на регистарска влошка бр. 192 го запиша во судскиот регистар следното: Гимназијата „Методи Митевски — Брицо“ го променила досегашниот в.д. директор Николина Попчева, а за в.д. директор се запиша во регистарот професорот Бранко Димитровски.

Уписот се изврши врз основа на одлуката на собирот на работните луѓе на организацијата на здружен труд Гимназија „Методи Митевски Брицо“ — Делчево, бр. 01-15 од 27. I. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 21/76. (122)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 296 од 22. X. 1976 година, на регистарска влошка бр. 230 го запиша во судскиот регистар основањето на Деловната единица — Продавница за промет на мало, со седиште во Ораховац, САП Косово на „Макпромет“ — производно трговско претпријатие на големо и мало Штип, ООЗТ — трговија на големо и мало — Штип.

Предмет на работење:

— врши промет на мало на: овошје, зеленчук и јужно овошје, кандидорски производи, земјоделско-сточарски производи, млечни производи, живина, јајца, сточна храна, конзервирани производи од овошје и зеленчук, алкохолни и безалкохолни пијалаци, житарици, брашно и производи од брашно, шеќерни производи, гума за жвакање, цигари и прибор, живина во заклана состојба, колонијално-прехранбени производи.

Раководител: Шеху Асим.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ — трговија на големо и мало — Штип, во состав на „Макпромет“ — Штип бр. 1086 од 21. VIII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 296/76. (161)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 129 од 14. III. 1977 година, на регистарска влошка бр. 368 го запиша во судскиот регистар следното: Предметот на работењето (дејноста) на РО Земјоделско-индустрискиот комбинат „Малеш“ — Берово се проширува уште и со угостителство.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 129/77. (199)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 10 и 12 од 21. I. 1977 година, на регистарска влошка 203-02 и 203-03 го запиша во судскиот регистар следното: Лицето Горѓи Горѓиев, досегашен в.д. директор на ООЗТ „Железарија и граѓа“ — Кочани во состав на Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ — Кочани е именуван за директор на истата.

Лицето Манев Илија, досегашен в.д. директор на ООЗТ „Прехрана“ — Кочани во состав на Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ — Кочани е именуван за директор на истата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Железарија и граѓа“ — Кочани бр. 0201-7/6 од 14. XII. 1976 година и одлуката на ООЗТ „Прехрана“ — Кочани бр. 0201-3/6 од 13. XII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 10 и 12/1977 година. (20)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 358 од 21. XII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 211 го запиша во судскиот регистар следното: Место досегашниот директор на ОЗТ Економско училиште „Вељко Влаховиќ“ од Струмица, Николов Томе, за в.д. директор е именуван Галев Кирил, кој со потполни и неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува организацијата на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе на ОЗТ „Вељко Влаховиќ“ — Струмица, бр. 02-445 од 13. XII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 358/76. (158)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 367 и 368 од 29. XII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 215 ги запиша во судскиот регистар деловните единици на Занаетчиското претпријатие „Иднина“, со седиште во Струмица, и тоа:

1. Деловна единица „Лукс“, со седиште во Струмица, ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 38.

Предмет на работење:

— промет на мало на производи на база шеќер и какао, сувомесни производи, алкохолни и безалкохолни пијалаци, тутунови преработки и кибрит, разни печива, леб, млеко и млечни производи, кафе и чај и други прехранбени стоки, угостителство: точење на алкохолни и безалкохолни пијалаци.

Раководител: Тасев Георги.

2. Деловна единица — Продавница „Европа“, со седиште во село Петралинци, Струмичко.

Предмет на работење:

— дејноста е иста како и кај продавницата бр. 1.

Раководител: Делев Мито.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на Занаетчиското услужно производно претпријатие „Илинден“ — Струмица, бр. 01-1938/1 од 13. XII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 367 и 368/76. (159)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 298 од 28. X. 1976 година, на регистарска влошка бр. 367 ги запиша во судскиот регистар деловните единици на ООЗТ — Прехрана и колонијал со откуп на земјоделски производи — Струмица, во состав на РО за промет на големо и мало извоз-увоз „Југопромет“ — Струмица, и тоа:

1. Деловна единица — Продавница бр. 90, со седиште во Градско Балдовци — Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на прехранбена и колонијална стока, акустика, бела техника и железарија во границите на регистрацијата на ООЗТ и работната организација.

Раководител: Митев Стојан.

2. Деловна единица — Магазин, со седиште во село Колешино, Струмичко.

Предмет на работење:

— складирање на прехранбена и колонијална стока, семенски материјал, откуп на сите видови земјоделски производи, алкохолни и безалкохолни пијалаци.

Раководител Митев Цеко.

3. Деловна единица — Откупен пункт на земјоделски производи, со седиште во село Смоларе, Струмичко.

Предмет на работење:

— откуп на сите видови производи (свежа пиперка, патлициани, домати, сончоглед, оризова арпа, краставици и сл.).

Раководител Ванчо Китанов.

4. Деловна единица — Откупен пункт на земјоделски производи со седиште во село Ново Село, место звано „Мокриевски мост“.

Предмет на работење:

— откуп на земјоделски производи (свежа пиперка, патлициани, домати, сончоглед, краставици, лубеници, боранија и др.).

Раководител: Стаменов Методија.

5. Деловна единица — Откуп на земјоделски производи, со седиште во село Владеви, Струмичко.

Предмет на работење:

— откуп на земјоделски производи (свежа пиперка, патлициани, домати, сончоглед, краставици, лубеници, боранија, афионово семе и др.).

Раководител: Урдовски Ѓорѓи.

6. Деловна единица — Откупен пункт на земјоделски производи, со седиште во село Куклиш, Струмица.

Предмет на работење:

— откуп на земјоделски производи (свежа пиперка, патлициани, домати, сончоглед, краставици, лубеници, боранија и др.).

Раководител: Матевски Лазар.

7. Деловна единица — Откупен пункт на земјоделски производи, со седиште во село Градско Балдовци, Струмичко.

Предмет на работење:

— откуп на земјоделски производи (свежа пиперка, домати, боранија, патлициани, краставици, сончоглед и др.).

Раководител: Димов Стојан.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ — Прехрана во состав на „Југопромет“ — Струмица, бр. 02-6285/1 од 20. IX. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 304, 303, 302, 301, 300, 299 и 298/1976 година. (152)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 323 од 23. XI. 1976 година, на регистарска влошка бр. 97 го запиша во судскиот регистар следното: Место досегашниот директор на Комбинираната детска установа „Детска радост“ од Струмица, Митев Ѓорѓи, за в.д. директор е именувана Јена Трајкова, која со потполни и неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува организацијата на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Соборот на работните луѓе на ОЗТ Комбинирана детска установа „Детска радост“ — Струмица, бр. 02-276 од 15. XI. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 323/76. (154)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 340 од 8. XII. 1976 година, на регистарска влошка 169 го запиша во судскиот регистар следното: Место досегашниот директор на ОЗТ Централно основно училиште „Герас Цунев“ од село Просениково, Струмичко, Манолев Киро Манол, за в.д. директор на организацијата на здружен труд е именуван Камберов Борис, кој со потполни и неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува истата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 340/76. (155)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Уверение на име Здравко Трајановски, с. Трсино, Винаца. (2926)

Свидетелство за VIII одделение на име Душка С. Постољовска, с. Митрашинци, Берово. (2927)

Свидетелство за VIII одделение на име Марија Д. Чипевска, с. Митрашинци, Берово. (2928)

Работна книшка рег. бр. 6396, серија бр. 360425 издадена од Собранието на општината Ресен на име Милица С. Доковска, ул. „4-а“ бр. 22, Ресен. (2929)

Свидетелство за VIII одделение на име Мирко Ѓорѓиев, Делчево. (2930)

Свидетелство за IV одделение на име Стефка Митрова, с. Чифлик, Делчево. (2931)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ЦОУ „Ѓуро Салај“ — Скопје на име Душан Серафимовски, Скопје. (2932)

Свидетелство за завршено трговско училиште во Скопје на име Данка Кировска, Скопје. (2933)

Индекс бр. 302/76, издаден од ВПА „Скендер Беу“ — Гилане на име Сабри Салиу, с. Липково, Куманово. (2934)

Воена книшка издадена од Скопје на име Мирче Мичов, Скопје. (2935)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од АСУЦ „Боро Петрушевски“ Скопје на име Шеип Дервишоски, с. Стрелци, Кичево. (2936)

Свидетелства за завршена I и II година, издадени од Гимназијата „Зеф Љуш Марку“ — Скопје на име Насуф Муртези, Скопје. (2937)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Сами Беговски, Скопје. (2938)

Воена книшка издадена од Берово на име Славчо Радински, Берово. (2939)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ЦОУ „Мањуш Турновски“ — Ново Село, Струмица на име Павлина Ангелова, с. Смоларе, Струмица. (2940)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Звезда Марковска, Скопје. (2941)

Индекс бр. 20285/73, издаден од Филолошкиот факултет — Скопје на име Ваип Дука, Скопје. (2942)

Работна книшка издадена од Скопје на име Мирка Кулаковска, Скопје. (2943)

Свидетелства за II и III година, издадени од Стопанското училиште за ученици во стопанството во Скопје на име Живко Василевски, Скопје (2944)

Свидетелства за завршени III и IV клас, издадени од Средното музичко училиште во Скопје на име Књагиња Каровска, Скопје. (2945)

Воена буква издадена од В. П. Куманово 4119/13 на име Шемсо Дељанин, Скопје. (2946)

Здравствена легитимација бр. 194026, издадена од ЗСО — Скопје на име Соња Мешковска, Скопје. (2947)

Свидетелство за I клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Драги Јакимовски, ул. „Благо И. Гунев“ бр. 2/2, Куманово. (2948)

Ученичка книшка за завршено V одделение, издадена од Основното училиште „Ј. Песталоци“ — Скопје на име Лидија Здравкова, Скопје. (2949)

Ученичка книшка издадена од Основното училиште во с. Драчево на име Маре Башијаневска, Скопје. (2951)

Свидетелство за завршено VIII одделение издадено од Ц. О. У во с. Рашче на име Зендел Зендели, Скопје. (2952)

Воена книшка издадена од Ниш на име Владимир Крајчески, Скопје. (2953)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Хашим Региповиќ, Скопје. (2954)

Свидетелство за завршено IV година и свидетелство за завршен испит, издадени од Економското училиште „М. Пијаде“ — Куманово на име Југославка Б. Андоновска, ул. „П. Пешев“ бр. 20, Куманово. (2955)

Диплома издадена од СЕУ — Куманово на име Решат Шабани, ул. „Трст“ бр. 57, Куманово. (2956)

Свидетелства од I до III година хемиско училиште на име Благој Кочев, ул. „Бл. Нечев“ бр. 10, Т. Велес. (2957)

Свидетелство од VI разред на име Јусуф Тахири, с. Пршовце, Тетово. (2958)

Свидетелство од II година гимназија, издадено од Гимназијата „К. Пејчиновиќ“ на име Зура Абдулаи, ул. „Р. Цониќ“ бр. 65, Тетово. (2959)

Возачка дозвола, издадена од СУП Тетово на име Џељал Нуредини, с. Палатица, Тетово. (2960)

Свидетелство на име Насер Синани, с. Камењане, Тетово. (2961)

Свидетелства од I до III разред гимназија на име Риза Мурати, ул. „130“ бр. 17, Тетово. (2962)

Работна книшка бр. 10026/05 на име Заим Бекири, ул. „Корушка“ бр. 35, Тетово. (2963)

Диплома на име Емин М. Рустеми, с. М. Речица, Тетово. (2964)

Свидетелство и ученичка книшка на име Здравка Антеска, с. Зубовце, Гостивар. (2965)

Свидетелство од VIII одделение на име Насер Реџеми, ул. „К. Зоци“ бр. 53, Гостивар. (2966)

Свидетелство од основно училиште на име Салих Салији, с. Лакавица, Гостивар. (2967)

Свидетелство на име Јандре Цветковски, с. Печково, Гостивар. (2968)

Свидетелство од I и II година на име Зулбеар Мемичи, с. Нераште, Тетово. (2969)

Свидетелство од VII одделение на име Ремзи Мехмеди, ул. „З. Малакоски“ бр. 15, Гостивар. (2970)

Свидетелство издадено од Средно трговско училиште на име Рами Куртиши, ул. „Вардарска“ бр. 67, Тетово. (2971)

Свидетелство од I до III година гимназија на име Ацо Петровски, ул. „Г. Делчев“ бр. 244, Тетово. (2972)

Земјоделска здравствена легитимација на име Зинепе Ибиши, с. Групчин, Тетово. (2973)

Свидетелство за II клас гимназија на име Неџади Халими, Тетово. (2974)

Свидетелство за II и III клас на име Нафи Салиху, Тетово. (2975)

Здравствена легитимација на име Изет Мериџи, с. Видуше, Тетово. (2976)

Свидетелство од II разред гимназија на име Јонузи Налиќ, ул. „Ново село“ бр. 70, Тетово. (2977)

Свидетелство од III клас гимназија на име Таџедин Османи, ул. „М. Ацев“ бр. 32, Тетово. (2978)

Свидетелство од V одделение на име Сузана Максоти, ул. „Караорман“ бр. 36, Тетово. (2979)

Свидетелство од II година гимназија на име Нагиб Азири, с. Д. Палчиште, Тетово. (2980)

Возачка дозвола на име Јахиу Адеми, с. Селце Кеч, Тетово. (2981)

Диплома на име Шабан Фаризи, с. Нераште, Тетово. (2982)

Свидетелства од III и IV година гимназија на име Шабан Фаризи, с. Нераште, Тетово. (2983)

Свидетелство за VI одделение на име Сузана Максоти, ул. „Караорман“ бр. 36, Тетово. (2984)

Свидетелства од I, II, III и IV година и диплома на име Исен Бајрами, ул. „Р. Цониќ“ бр. 113, Тетово. (2985)

Свидетелство за II година на име Амет Абдули, с. Пирок, Тетово. (2986)

Свидетелство од II година гимназија на име Шабан Фаризи, с. Нераште, Тетово. (2987)

Возачка дозвола на име Љатиф Идризи, с. Порој, Тетово. (2988)

Свидетелства на име Зирап Незири, с. Равен, Гостивар. (2989)

Свидетелство од III клас, издадено од Техничката машинска школа на име Ѓоре Павловски, ул. „Сретко Крстески“ бр. 37, Гостивар. (2990)

Свидетелство од IV клас гимназија на име Илир Сејфулаи, ул. „А. Парапунов“ бр. 81, Гостивар. (2991)

Уверение за сидарски занает на име Бедит Бецети, с. Шемшево, Тетово. (2992)

Работна книшка на име Десо Матески, ул. „Т. Богданоски“ бр. 6, Гостивар. (2993)

Свидетелство од VII одделение на име Умурлу Локмани, ул. „29 ноември“ бр. 7, Гостивар. (2994)

Свидетелство од VIII одделение на име Бранко Пишманоски, ул. „М. Пијаде“ бр. 1, Прилеп. (2995)

Свидетелство од III година на име Трајче Костоски, ул. „Р. Василески“ бр. 2, Прилеп. (2996)

Свидетелство и ученичка книшка, издадени од Индустриското училиште на име Милан Б. Ристески, ул. „Ј. Јорданоски“ бр. 97, Прилеп. (2997)

Диплома од индустриско училиште електросмер на име Милан Гаевски, с. Бешиште, Прилеп. (2998)

Свидетелство за II клас гимназија на име Муабер Сулемани, ул. „К. Ј. Питу“ Скопје. (2999)

Свидетелство и диплома на име Феки Сулејмани, с. Ново Село II, Тетово. (3000)

Свидетелство и диплома од IV година на име Орхан Осмаили, ул. „Г. Петров“ бр. 18, Тетово. (3001)

Комплет документи издадени од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ на име Голи Ајрули, с. Камењане, Тетово. (3002)

Свидетелство издадено од Гимназијата „К. Пејчиновиќ“ на име Миабер Сулејмани, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 114, Тетово. (3003)

Свидетелство за IV разред на име Љупчо Блажески, с. Брвеница, Тетово. (3004)

Свидетелства од I до III разред гимназија на име Селјатин Деари, с. Гајре, Тетово. (3005)

Свидетелство за IV клас гимназија на име Идриз Реџеми, с. Г. Речица, Тетово. (3006)

Свидетелство од VIII разред основно училиште на име Ахмет Рамадани, ул. „Дебарска“ бр. 20, Тетово. (3007)

Врз основа на Олукката на Работната заедница од 8.11.1977 година. Собирот на работната заедница на „Заедничката стручна служба на СИЗ работни заедници и други органи и заедници“

распишува
ОГЛАС

за пополнување на следното работно место:
1. КНИГОВОДИТЕЛ-АНАЛИТИЧАР

Услови:
Покрај општите услови предвидени со Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат завршено средно економско училиште или гимназија со 3 години работно искуство во наведената струка.

Личен доход согласно со Самоуправната спогодба за распределба на личен доход.

Огласот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите со комплетираните документи да се достават до Работната заедница на „Заедничката стручна служба на СИЗ“ — Делчево.

Некомплетираните документи нема да се земаат во разгледување. (284)

Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
во едицијата „ЗБИРКА НА РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ“
се приготвува за печат

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

— со објаснувања и упатства за практична примена —

Збирката ги содржи: новиот Закон за работните односи, објаснувања кон членовите на Законот, обрасци и примери на одлуки, решенија и други акти од областа на работните односи, пример на Самоуправна спогодба за работните односи на работниците во основните организации на здружениот труд и работните заедници, одредби за работните односи од Законот за здружениот труд (глава IV и V).

Збирката корисно ќе им послужи во практиката на работниците што работат во стручните служби во организациите на здружениот труд, во самоуправните организации и заедници, а кои треба да им пружат помош на работниците во одлучувањето и уредувањето на прашањата за работните односи, и на сите други што пројавуваат интерес за проблемите од областа на работните односи.

Збирката ќе излезе од печат веднаш по усвојувањето на Законот за работните односи од Собранието на СР Македонија.

Збирката ја приготвил Новак Марковски, помошник на републичкиот секретар за законодавство и организација, а рецензија и предговор проф. д-р Владимир Митков, републички секретар за законодавство и организација и Милан Хорват, републички секретар за труд.

Книгата е во стандарден формат 12 x 17 см. во двобојна корица.

Цената е 100 динари.

Уплатите се вршат на жиро сметка 40100-601-128 кај Службата на општественото книговодство — Скопје.

СОДРЖИНА

	Страна		
542. Одлука за помилување на осудени лица	889	553. Решение за именување советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија —	892
543. Одлука за давање средства на солидарноста за укажување помош на Социјалистичка Република Словенија за отстранување на последиците од земјотресот на подрачјето на општината Толмин	890	554. Решение за именување членови на Работничкиот совет на Заводот за геодетски и фотограметриски работи —	892
544. Решение за разрешување од должност виши советник во Извршниот совет	890	555. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 56/77 од 21 септември 1977 година	892
545. Решение за разрешување индивидуален работоводен орган на Македонската филхармонија — — — — —	890	556. Одлука на Уставниот суд на Македонија У. бр. 66/77 од 21 септември 1977 година	894
546. Решение за именување на индивидуален работоводен орган на Македонската филхармонија — — — — —	890	557. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 37/77 од 21 септември 1977 година	895
547. Решение за именување претседател, членови и заменици членови на Стручната комисија за давање оценка по член 30 и за давање мислење по член 46 од Законот за просторно и урбанистичко планирање — — — — —	890	558. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 112/77 од 6 октомври 1977 година	895
548. Решение за именување членови на Работничкиот совет на РО за производство на филмови „Вардар филм“ во Скопје	891	Општи акти на самоуправните интересни заедници	
549. Решение за именување членови на Конкурсна комисија за изготвување предлог за избор на директор на Центарот за професионална рехабилитација на младици со оштетен слух во Скопје — — — — —	891	Скопје	
550. Решение за утврдување престанување на функцијата член и за именување член на Советот на Институтот за национална историја во Скопје — — — — —	891	317. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на стапките на придонесите за насоченото образование за 1977 година — — — — —	896
551. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и за именување членови на Собирот на работните луѓе на Заводот за водостопанство на СР Македонија — — — — —	892	Гевгелија	
552. Решение за повторно именување главен републички рударски инспектор во Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија — — — — —	892	318. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Гевгелија за 1977 година — — — — —	897
		Прописи на општинските собранија	
		319. Одлука за воведување на местен самопридонес за изградба на комунални, училишни, спортски и здравствени објекти	897
		Општи акти на самоуправните организации	
		320. Одлука за определување стапка за издвојување на средства од доходот на основните организации на здружен труд за Фондот за заеднички резерви на град Скопје — — — — —	898